

**2445.**

Врз основа на член 153 став (4), член 167 став (1) а) и член 190 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" број 95/05, 25/07, 7/08, 57/10, 135/11, 13/13, 188/13 и 43/2014), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, на седницата одржана на ден 19.5.2014 година донесе

**П РА В И Л Н И К**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ВРЕМЕТО НА ЗАПИШУВАЊЕ И БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО, СОДРЖИНА И НАЧИН НА ВОДЕЊЕ, АЖУРИРАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ И ПРИСТАП НА ЈАВНОСТА ДО РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ**

## Член 1

Во Правилникот за начинот и времето на запишување и бришење на акционерско друштво, содржина и начин на водење, ажурирање на податоците и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување („Службен весник на РМ“ бр.6/2007, бр.31/2011 и бр.76/2013) се додава нов член 17-а кој гласи:

„член 17-а

Доколку известувањата и документацијата што се доставуваат до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија согласно овој Правилник се во електронска форма потпишани со квалификуван дигитален сертификат, не е потребно истите да се доставуваат и во писмена форма.“

## Член 2

Во Прилог 1 од овој Правилник во образецот за формата и содржината на известувањето од страна на депозитар за хартии од вредност до Комисијата за хартии од вредност во врска со регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување, зборовите: „печат, име и презиме, и потпис“, се заменуваат со зборовите: „име и презиме и потпис и печат односно име и презиме и квалификуван дигитален сертификат“.

## Член 3

Во Прилог 2 од овој Правилник во образецот за формата и содржината на известувањето од страна на берза на хартии од вредност до Комисијата за хартии од вредност во врска со регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување, зборовите: „печат, име и презиме, и потпис“, се заменуваат со зборовите: „име и презиме и потпис и печат односно име и презиме и квалификуван дигитален сертификат“.

## Член 4

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за начинот и времето на запишување и бришење на акционерско друштво, содржина и начин на водење, ажурирање на податоците и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување.

## Член 5

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 03-333/3  
19 мај 2014 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Македонија  
Претседател,  
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

**2446.**

Врз основа на член 27 став (5) и став (9) и член 190 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ број 95/05, 25/07, 7/08, 57/10, 135/11, 13/13, 188/13 и 43/2014), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, на седницата одржана на ден 19.5.2014 година донесе

**П РА В И Л Н И К**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗА ЗАПИШАНИ И ПЛАТЕНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ОД ПРИВАТНА ПОНУДА И НА ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРИВАТНА ПОНУДА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**

## Член 1

Во Правилникот за формата и содржината на известувањето за запишани и платени хартии од вредност од приватна понуда и на известувањето за реализација на приватна понуда на хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр.110/2006) во член 2 се додаваат два нови става (3) и (4) кои гласат:

„(3) Известувањето од став 1 и 2 на овој член до Комисијата за хартии од вредност може да се поднесе во електронска форма потпишано со квалификуван дигитален сертификат.

(4) Доколку известувањето се поднесува во електронска форма потпишано со квалификуван дигитален сертификат, не е потребно да содржи печат на издавачот.“

## Член 2

Во член 5 се додаваат два нови става (4) и (5) кои гласат:

„(4) Известувањето од став 1 и 2 на овој член до Комисијата за хартии од вредност може да се поднесе во електронска форма потпишано со квалификуван дигитален сертификат.